

# Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар

## Член 1

Во Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14, 199/14 и 97/15), во членот 28-а став 1 се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членот 29 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

Во ставот 2 зборот „порамнување“ се заменува со зборовите: „издавање на прекршочен платен налог“.

Во ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6 кои гласат:

„Лицата кои се овластени за надзор се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот 2 на овој член и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

## Член 2

Во членот 29 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на Централниот регистар ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во Централниот регистар.“

## Член 3

По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:

"Член 29-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

#### **Член 4**

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### **Член 5**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.